

1.	Наслов на наставниот предмет	СЕМИНАР-ХИРУРГИЈА			
2.	Код	МЕД- 622			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Хирургија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI-XII	7.	Број ЕКТС кредити	на 1
8.	Наставник	Раководител на катедрата Доц.д-р Боро Џонов *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Хирургија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиени кредити (положен испит) од предметот хирургија и клиничка пракса по хирургија			
10.	Цели на предметната програма: Na seminarite koi se problemski koncipirani, so prikaz na pacienti, se raboti aktuelnata patologija. Studentot dobiva mo`nost za zapoznavawe na {irokata hirur{ka kazuistika.				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Teoretska obrabotka na slu~ai po soodvetni temi • Re{avawe na slu~ai po soodvetni temi. • Problemски koncipirani seminari kombinirani so prikaz na patient Наставата ќе се организира во тек на 5дена по 4 часа. Ќе бидат организирани 2 турнуси во тек на XI и XII семестар.				
12.	Методи на учење: Se odviva na mentorski princip so profesori. Studentot aktivno u~estvuva vo diskusiите i javnite prezentacii na slu~ai. Studentot }e raboti sekoj den po sistem na rotacija vo seminarski grupi od 20 studenti , }e ima sredba so eksperti , }e u~estvuva vo diskusija “za i protiv”. }e se izveduva tutorski model na nastava so re{avawe na slu~ai.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	20 часови семинари 10 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа		Семинари 20 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		
		16.2	Самостојни задачи		
		16.3	Домашно учење		
17.	Начин на оценување	бодови			

	17.1	Завршен испит	Решавање на случај (семинарска работа) МИН. – макс. Писмен дел бодови 15 - 30 Усмена презентација бодови 15 - 30															
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа писмена + усмена презентација															
	17.3	Активно учество	МИН. - макс. Семинари* бодови 30 - 40 *Семинарите се организирани во тек на 5 дена по 4 часа. Присуство: 4 бода; активност: 4 бода															
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		Студентот треба да освои минимум 60 бода . Ocenuvaweto na studentot e opisno (polo`il) .															
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ги посетува и активно да учествува на семинарите и да освои минмум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарска работа и power point презентација.															
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски															
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата															
22.	Литература		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Задолжителна литература</th> </tr> <tr> <th>Р.бр</th> <th>Автор</th> <th>Наслов</th> <th>Издавач</th> <th>Година</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Лин С. Бакли Питер Г. Шилаги</td> <td>Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја – проект на владата на РМ</td> <td>Академски печат, 10 издание</td> <td>2012</td> </tr> </tbody> </table>	Задолжителна литература					Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година	1	Лин С. Бакли Питер Г. Шилаги	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја – проект на владата на РМ	Академски печат, 10 издание	2012
Задолжителна литература																		
Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година														
1	Лин С. Бакли Питер Г. Шилаги	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја – проект на владата на РМ	Академски печат, 10 издание	2012														
	22.1																	